

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 9

Вторник, 09 јуни 2020 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
102. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.1, Г.П 62.5.1, Г.П 63.5.1, Г.П 64.5.1, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица	2	104. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.1, Г.П 62.5.1, Г.П 63.5.1, Г.П 64.5.1, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица	3
103. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П33.18.ИИ и Г.П34.18.ИИ и формирање на нови градежни парцели Г.П33.18.ИИ, Г.П33а.18.ИИ и Г.П34.18.ИИ, Блок бр.18, К.О Струмица	2	105. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П33.18.ИИ и Г.П34.18.ИИ и формирање на нови градежни парцели Г.П33.18.ИИ, Г.П33а.18.ИИ и Г.П34.18.ИИ, Блок бр.18, К.О Струмица	4

102.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.1, Г.П 62.5.1, Г.П 63.5.1, Г.П 64.5.1, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.1, Г.П 62.5.1, Г.П 63.5.1, Г.П 64.5.1, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица, со површина од 5797,15м² кој граничи:

- од северната страна со КП1024, и КП1025, К.О Добрејци вгр;
- од источната страна со ул.„У4“;
- од западната страна со КП6512/114, и КП6512/85, К.О Добрејци вгр;
- од јужната страна со КП1030, К.О Добрејци вгр.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 12.06.2020 година до 18.06.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 15.06.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 4

АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.1, Г.П 62.5.1, Г.П 63.5.1, Г.П 64.5.1, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3319/2 Општина Струмица
08.06.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

103.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П33.18.11 и Г.П34.18.11 и формирање на нови градежни парцели Г.П33.18.11, Г.П33а.18.11 и Г.П34.18.11, Блок бр.18, К.О Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервис, Г4-стоваришта, за препарцелација на Г.П33.18.11 и Г.П34.18.11 и формирање

на нови градежни парцели Г.П33.18.И, Г.П33а.18.И и Г.П34.18.И, Блок бр.18, К.О Струмица, со површина од 4275,57м² кој граничи:

- од северната страна со ул„бр.14“;
- од источната страна со ул„бр.1“;
- од западната страна со ул„бр.5“;
- од јужната страна со КП7515/3, К.О Струмица.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 12.06.2020 година до 18.06.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 15.06.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

Член 4

АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П33.18.И и Г.П34.18.И и формирање на нови градежни парцели Г.П33.18.И, Г.П33а.18.И и Г.П34.18.И, Блок бр.18, К.О Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-3318 /2 Општина Струмица
08.06.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

104.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.И, Г.П 62.5.И, Г.П 63.5.И, Г.П 64.5.И, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.И, Г.П 62.5.И, Г.П 63.5.И, Г.П 64.5.И, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица, со површина од 5797,15м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Лилјана Иванова - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 12.06.2020 година до 18.06.2020 година, а јавната презентација на ден 15.06.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-3319/3 Општина Струмица
08.06.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

105.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на АУП за препарцелација
и формирање на градежни парцели
Г.П33.18.И и Г.П34.18.И и формирање на
нови градежни парцели Г.П33.18.И,
Г.П33а.18.И и Г.П34.18.И, Блок бр.18, К.О
Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервис, Г4-стоваришта, за препарцелација на Г.П33.18.И и Г.П34.18.И и формирање

на нови градежни парцели Г.П33.18.И, Г.П33а.18.И и Г.П34.18.И, Блок бр.18, К.О Струмица, со површина од 4275,57м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Лилјана Иванова - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 12.06.2020 година до 18.06.2020 година, а јавната презентација на ден 15.06.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3318/3
08.06.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.